




Република Северна Македонија

Republic of North Macedonia

Месечен билтен 08.2019

Monthly Bulletin 08.2019



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.07.2019						
САВАз / SAVAm ²	31.235	80.550	113.525	14.285	208.360	239.595
КБПз / KBPm ³	36.386	89.054	118.061	14.658	221.773	258.159
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm ⁴	6	13	2.285	2.662	4.960	4.966
ВКУПНО / TOTAL	67.627	169.617	233.871	31.605	435.093	502.720
03.09.2019						
САВАз / SAVAm	31.218	80.540	114.210	14.188	208.938	240.156
КБПз / KBPm	36.362	89.132	118.787	14.540	222.459	258.821
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	24	105	2.781	2.777	5.663	5.687
ВКУПНО / TOTAL	67.604	169.777	235.778	31.505	437.060	504.664

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на ФПИОСМ во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

* The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by PDIF to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

² Кратенката САВАз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд

³ Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

⁴ Кратенката ТРИГЛАВз се користи за Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје. Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г.

¹ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

² SAVAm stands for the mandatory pension fund Otvoeren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond

³ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoeren zadolzitelen penziski fond - Skopje

⁴ TRIGLAVm stands for the mandatory pension fund Triglav otvoeren zadolzitelen penziski fond - Skopje. TRIGLAVm started to work at 1.4.2019.


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)			Вредност на сметководств.единица / Accounting Unit Value		
	САВАз / SAVAm	КБПз / KBPm	ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	САВАз / SAVAm	КБПз / KBPm	ТРИГЛАВз / TRIGLAVm
31.07.2019	33.497,95	37.602,44	150,52	206,126552	210,610632	100,369446
10.08.2019	33.467,76	37.487,03	152,92	204,980494	209,052950	100,432928
20.08.2019	33.618,76	37.661,84	175,96	205,273210	209,366310	100,503055
31.08.2019	33.774,08	37.877,37	176,54	206,049238	210,398737	100,573503


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на САВАЗ (на 31.08.2019)

Figure 4: Structure of Investment of SAVAm (as of 31.08.2019)




Слика 5: Структура на инвестициите на КБПЗ (на 31.08.2019)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.08.2019)




Слика 6: Структура на инвестициите на ТРИГЛАВЗ (на 31.08.2019)

Figure 6: Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 31.08.2019)



II Податоци за доброволните пензиски фондови⁵II Voluntary pension funds data⁵Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.07.2019			
САВАд / SAVAv ⁶	6.825	3.491	10.316
КБПд / KBPv ⁷	3.092	11.294	14.386
ВКУПНО / TOTAL ⁸	9.917	14.785	24.702
31.08.2019			
САВАд / SAVAv	6.851	3.493	10.344
КБПд / KBPv	3.107	11.290	14.397
ВКУПНО / TOTAL	9.958	14.783	24.741

Слика 7: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
Figure 7: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)

⁵ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁶ Кратенката САВАд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁸ Согласно донесената одлука на МАПАС, ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје може да отпочне со активности на управување со пензиските фондови и со работи на маркетинг на задолжителен и доброволен пензиски фонд и испитување на јавното мислење од 1.4.2019 година. Заклучно со 31.8.2019 година во Триглав доброволен пензиски фонд - Скопје нема членови.

⁵ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁶ SAVAv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus

⁷ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁸ According to the adopted MAPAS decision, TRIGLAV PENZISKO DRUŠTVO AD Skopje can start with activities of managing the pension funds and marketing activities of a mandatory and voluntary pension fund and public opinion research from 1.4.2019. As of 31.8.2019, there are no members in Triglav otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje.


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv
31.07.2019	874.084,05	889.281,96	180,619877	174,714032
10.08.2019	870.908,06	884.994,82	179,639113	173,426834
20.08.2019	874.812,15	889.998,92	179,899241	173,708089
31.08.2019	880.785,68	894.902,76	180,439707	174,551204


Слика 8: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets



Слика 9: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 9: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 10: Структура на инвестициите на САВАд (на 31.08.2019)

Figure 10: Structure of Investment of SAVAv (as of 31.08.2019)



Слика 11: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.08.2019)

Figure 11: Structure of Investment of KBPv (as of 31.08.2019)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
 Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk